



КАРПОШ

неделен  
Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН  
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА  
29 август 4 септември 2022 Билтен бр. 491





## РЕНОВИРАНИ ЧЕТИРИ ЗАНИМАЛНИ ВО ГРАДИНКАТА МАЈСКИ ЦВЕТ ВО ТАФТАЛИЦЕ 2

Во градинката Мајски цвет, клон Јасмин, во Тафталице 2 беа пуштени во употреба четири реновирани занимални кои пред два месеци беа оштетени, откако падна дел од плафонот. Во посета на градинката денеска беше градоначалникот Стевчо Јакимовски, кој изрази благодарност до компанијата Кнауф, која помогна за стручно и брзо враќање во функција на занималните.

– Во градинката Мајски цвет беше неопходно да се заменат сите гипс картон табли на плафоните во занималните. Сакам да изразам благодарност на Кнауф кој ни даде и стручна поддршка и поддршка во материјал. Да му се заблагодарам на господинот Петар Стошиќ под чиј надзор се ова е изведено и кој што ги обезбеди мајсторите за оваа работа, да се изведе професионално и онака како што налага правилото на редување на гипс картон табли за плафони. Со ова, се надевам дека нашите најмлади ќе бидат безбедни и нема да ни се случи повторно она што ни се случи – да падне дел од плафонот. Во исто време директорката и сите други директори добија налог четири пати годишно да ги проверуваат олуците, да ги чистат, за да не се запушуваат за потоа водата да не би се прелевала за да немаме вакви несакани последици, затоа што претставуваат опасност по животот и здравјето на децата згрижени во предучилишна возраст, изјави градоначалникот Јакимовски.



## ПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА 700 ПРВАЧИЊА ВО ОПШТИНА КАРПОШ

По повод почетокот на новата учебна година градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски и членови на Советот на општината, денеска присуствуваа на приемот на првачињата во ООУ „Петар Поп Арсов“.

Градоначалникот им посака на првооделенците среќен почеток на едно ново поглавје во животот, со надеж дека во текот на нивното образование пред се ќе станат добри синови и ќерки на нивните родители, добри граѓани на Република Македонија, а потоа и успешни во професиите кои ќе ги одберат.

Седумстотини дечиња од општина Карпош денеска по започнуваат можеби најважен ден во животот, а тоа е првиот училишен ден и почетокот на основното образование во кое тие се стекнуваат со нови знаења, нови вештини, во кое го подигаат нивото и на општа култура. Ние како општина настојваме да им создадеме максимално сите услови за работа на учениците во основното училиште. Сакаме овие 700 ученици со одличен успех низ следните фази, во целата деветолетка, најголем дел од нив да бидат академски граѓани, идни професори, доктори, инженери, но најважно е да бидат добри синови и ќерки на нивните родители и да бидат добри граѓани на Република Македонија, и се надевам дека ќе останат тука во Македонија да и служат на својата татковина, а ние како нивни избраници треба да се потрудиме што е можно подобри услови да им обезбедиме за животи и работа за да можат да останат овде. Нека е со среќа првиот училишен ден не само во општина Карпош туку во цела Македонија, изјави градоначалникот Јакимовски.

В.Д. директорот на ООУ „Петар Поп Арсов“ , Даниела Штерјова исто така им посака добредојде на првачињата, порачувајќи им дека од денес училиштето ќе биде нивниот втор дом.

На свеченоста присуствуваше и главниот извршен директор на Халкбанка, г-дин Билал Суџубаши, кој на учениците им посака среќен почеток и успешно образование, а од банката во рамки на проектот „Среќно прваче“ беа обезбедени подароци за сите првачиња во сите основни училишта во Карпош.

Првачињата од Карпош добија подарок и од Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје.





